

Започнаа активностите во транзитните центри

МЦМС обезбеди електрична енергија за три големи шатори поставени во транзитниот центар „Табановце“. Овие прибежишта на бегалците сега се загреани и осветлени. Активностите за обезбедување струја ќе завршат до крајот на годината кога целиот транзитен центар ќе добие напојување. Покрај ова, МЦМС постави настрешница на излезот од транзитниот центар „Табановце“ каде полицијата врши проверка на документите, а наскоро ќе постави настрешница и на влезот од транзитниот центар „Винојуг“. Настрешниците ќе ги заштитат бегалците од дождовите и снеговите.



Овие активности се дел од одговорот на МЦМС на бегалската криза со која се соочи Македонија како транзитна земја. МЦМС ќе помогне за надминување на проблемите предизвикани со доаѓањето на зимата и ќе обезбеди информации за бегалците. Покрај тоа, тимот на МЦМС кој ги спроведува активностите поврзани со бегалците е во постојана соработка и координација со надлежните органи и граѓанските организации кои работат на терен како би биле во можност да одговорат на потребите на бегалците.

Проектот „Поддршка на бегалците во Македонија“ започна да се спроведува во почетокот на ноември 2015, а ќе трае до крајот на март 2016 година. Финансиската поддршка е обезбедена од НЦА (Norwegian Church Aid) која е членка на Акт Алијансата (ACT Alliance).



Прв Национален форум на Цивика мобилитас

Граѓанскиот ангажман и волонтерството беа темата на првиот Национален форум на Цивика мобилитас што се одржа на 4 декември 2015 година во Младинскиот културен центар (МКЦ) во Скопје.

„Волонтерството е во фокусот на денешниот ден, затоа што тука е силата за мобилизација на целото граѓанско општество од кое се очекуваат општествените промени“, рече Александар Кржаловски, прв извршен директор на МЦМС и Национален лидер на тимот на Цивика мобилитас на отворањето на Форумот.

Од името на Младинскиот културен центар Битола, на присутните им се обрати Златко Талевски. „Сакам да му одадам признание на тимот на Цивика мобилитас за организација на овој настан затоа што за прв пат на едно место се собрани сите организации и институции кои работат со волонтери. Зголемувањето на нашата меѓусебна соработка ќе придонесе да се развива волонтерството во Македонија“, рече Талевски.

Темата на Националниот форум беше тема и на дебатата „Hands on matters“. На дебатата зборуваа Александра Ристовски, Никица Кусеникова, Ивона Крстевска, Габриела Андреевска, Даниела Стојанова, Ѓоко Вукановски и Логин Кочишки.

„Солидарноста е основното начело на волонтирањето“, рече Александра Ристовски. „Волонтерите добиваа искуства и вештини кои им помагаат во животот, а волонтирањето им прави и промена на дневната рутина“, која, според Ристовски, им помага да го пронајдат чувството на среќа.

Присутните се согласија дека младите не се доволно информирани за волонтирањето и придобивките што можат да ги имаат од него. Волонтирањето не треба да биде гледано како замена за работа, но волонтирањето може

да им ги зголеми компетенциите, вештините и знаењата. Тие исто така се согласија дека обврска на граѓанските организации е да го поттикнат волонтерството.



Националниот форум обедини голем број граѓански организации

Цивика мобилитас промовираше девет мали и пет ад хок грантисти. Сертификатите им ги додели вршителот на должност Амбасадор на Швајцарија во Македонија, Катерина Штокер. „Целта е да се создаде критична маса на граѓански организации кои ќе бидат подготвени навремено да ги адресираат проблемите во општеството и со активно учество да ги решат“, рече Штокер.

На настанот Националниот совет за развој на волонтерство и Министерството за труд и социјална политика ги доделија националните награди за волонтерство за 2015 година. Волонтерка на годината е Сибел Бајрам, а Билјана Пешева од Скопје и Перса Стојановска од Делчево добија благодарници. Наградата волонтерска практика ја доби организацијата Уметност на живеењето во Македонија, а Наша ТВ ја доби наградата медиум кој со својата уредничка политика ги промовира волонтерските ангажмани. Признанија добија организациите: Младински културен центар од Битола, Црвен крст на Македонија и Волонтерски центар Скопје.

Корупцијата не е нешто со што треба да се помириме!

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата, чија членка е и МЦМС на 9 декември 2015 година одржа прес конференција по повод Меѓународниот ден за борба против корупцијата. Тие ги повикаа сите чинители во општеството и сите поединци да делуваат проактивно во сузбивањето на корупцијата.

„Денес освен Меѓународниот ден за борба против корупцијата, Платформата одбележува и една година од основањето“, рече во своето обраќање Марија Саздевски од МЦМС и им се заблагодари на медиумите затоа

што ги следат активностите и овозможуваат да бидат пренесени до оние на кои им се упатени.

Организациите се придружија на глобалната кампања на Обединетите Нации за борба против корупцијата под мотото „Да го прекинеме синцирот на корупцијата“. „Корупцијата не е нешто со што треба да се помириме и затоа ги повикуваме сите засегнати страни во општеството да дејствуваат за да се прекине синцирот на корупцијата во земјата“, рече Саздевски.

Миша Поповиќ се осврна на клучните институции во борбата против корупцијата. „Потребно е да се зголемат надлежностите и ресурсите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) за да се овозможи нејзина поактивна улога во борбата против корупцијата“, рече Поповиќ и додаде дека Комисијата треба да обезбеди подобра соработка со граѓанскиот сектор и граѓанските организации.

Членките на Платформата изразија загриженост заради невклучувањето на јавноста во подготовката на предлог-законите и предлог законските измени кои произлегуваат од Политичкиот договор од 2 јуни и 15 јули.



Граѓанските организации побараа проактивен однос во борбата против корупцијата од сите



Економската вредност на непрофитниот сектор во Западен Балкан и Турција

МЦМС, преку прибирање податоци, учествуваше во подготовката на првата студија за економската вредност на непрофитниот сектор во седум земји од Западен Балкан (Албанија, БиХ, Косово, Македонија, Црна Гора, Србија) и Турција. Студијата опфаќа информации за економското влијание на секторот, ги мапира и илустрира финансиските капацитети, големината, резултатите и вредностите на секторот во однос на целокупната економија.

Турција е земјата во која има најголем број граѓански организации, 102.727 (во 2013 година) и најголем број вработени во организациите, во однос на другите земји – 50.976. Сепак, гледано процентуално, во однос на вкупниот број вработени, првото место му припаѓа на Косово, каде вработените во граѓанскиот сектор се 2,58% од вкупниот број на вработени, или во апсолутни бројки – 8.746.

Што се однесува до финансиите, со 1,34% учествуваат приходите на граѓанските организации во Турција во однос на бруто домашниот производ (БДП) на земјата, или во апсолутни бројки околу 8,3 милијарди евра. Најниското учество е забележано во Албанија, 0,25% од БДП на земјата, а за Косово и Босна и Херцеговина не постојат такви податоци.

Студијата го поддржува процесот на легитимизација на граѓанското општество и неговите активности особено преку податоците за вработеност и економскиот раст во непрофитниот сектор. Нејзината цел е и да ја унапреди достапноста на статистички информации за карактеристиките на финансиските и човечките ресурси на граѓанското општество. Таа треба да влијае и на свеста на клучните државни институции за важноста на секторот за општество и потребата за негова поддршка и одржливост преку државното финансирање и други извори на средства. Институциите треба да ја препознаат економската вредност на секторот и да креираат клучни стратегии за одржување на економските и човекови ресурси во граѓанското општество.

Студијата ја подготви Дубравка Велат, со поддршка од БЦСДН, а МЦМС учествуваше во неа како партнер и ја поддржа подготовката на делот за Македонија.

Како да се унапреди вклучувањето на граѓанските организации во давањето услуги?

На 16 декември во просториите на клубот ГЕМ Институтот за демократија „Социетас цивилис“ го промовираше краткиот документ за јавни политики „Како да се унапреди вклучувањето на граѓанските организации во давањето на услуги? Состојби, предизвици и можности“ на авторите Јован Близнаковски и Христијан Петрушев.

Документот содржи приказ на состојбата на граѓанските организации кои работат како даватели на услуги. Во Македонија, давањето услуги сè уште не е дефинирано со законските прописи. Во јавната сфера нема соодветен термин кој би ги опишал ентитетите, јавни или приватни, кои учествуваат во давањето и обезбедувањето услуги за различни категории на граѓани.

„Социјалните услуги кои ги нудат граѓанските организации влегуваат во доменот на основните функции на државата во рамките на социјалната политика,“ рече Јован Близнаковски. Спроведувањето од страна на граѓанските организации ќе овозможи помал товар за државните институции, но и поголема помош и поддршка за користниците на социјалните услуги

Симона Огненовска од МЦМС ја потенцираше потребата од подлабинско издржување на оваа област. Добрите практики од Словенија за успешното партнерство меѓу државата и граѓанските организации при давањето услуги ги сподели Тина Дивјак од ЦНВОС од Словенија. „За жал, во Македонија, како и во Словенија граѓанските организации се зависни од политичката волја“, рече Дивјак. „Социјалните услуги се наменети за луѓето, не за граѓанските организации и тоа не треба да се заборава. Граѓанските организации ги карактеризира посветеноста кон работата, не профитот и тоа е причината тие да бидат признаени и препознаени како партнери на националните и локалните власти“ додаде таа.

Иако праксата на препознавање на граѓанското учество на полето на давање социјални услуги од страна на државата сè уште е на многу ниско ниво во Македонија, постојат голем број на организации кои учествуваат како даватели на услуги низ различни тематски области. Во рамки на документот беа подготвени и препораки насочени кон подобрување на можностите и политиките за граѓански ангажман во оваа сфера.

Прва конференција за филантропија во регионот

Регионалната канцеларија на проектот ТАКСО организираше конференција на тема „Филантропија во Западен Балкан: Инвестирање во иднината“. Конференцијата се одржа од 25 до 27 ноември 2015 во Белград, а учествуваа владини претставници одговорни за правната рамка за филантропија, ГО кои имаат искуство со филантропско давање, корпоративни или индивидуални донатори и медиуми, сите од Западен Балкан и Турција.

Конференцијата имаше за цел да овозможи дијалог и да го поддржи зајакнувањето на капацитетите на граѓанските организации за користењето на филантропијата за граѓаните и за општеството, како и да им помогне да ја постигнат организациската мисија, а преку тоа и да обезбедат одржливост.

Беше истакнато дека регионот бележи напредок во развојот на филантропијата. Сепак, бројни се предизвиците за понатамошно унапредување и зголемување на улогата на граѓанските организации во поттикнувањето на филантропијата. Тие се разликуваат од земја до земја заради спецификите на законодавството кое го стимулира давањето. Потребно е да се признае клучната улога на граѓанските организации кои работат со своите заедници и развиваат филантропски практики.

За земјите од регионот, Законот за донации и спонзорства во јавните дејности во Македонија понуди одредени решенија кои беа земени предвид како добри практики. Македонија е потенцирана како позитивен пример и лидер во регионот кога станува збор за законодавството за поттикнување филантропија и покрај одредени утврдени недостатоци во спроведувањето. Дополнително, позитивен и уникатен пример во регионот беше и Анализата на трошоци и придобивки од даночни поттикнувања во законот за донации и спонзорства во јавните дејности подготвена од Центарот за даночна

политика, во рамки на проект спроведуван од Конект, финансиски поддржан од Европската Унија.

На конференцијата беа идентификувани потребните промени во легислативата за индивидуални и корпоративни давања по земји, а беа изведени и заеднички регионални заклучоци. Каталист Балкан во улога на поддржувач на организацијата на конференцијата, ги претстави прелиминарни-те резултати од следењето на донирањата во регионот, меѓу кои и за Македонија. Каталист ги собира податоците за домашната филантропија од медиумите и јавниот домен со што обезбедува квантитативни и квалитативни податоци за растот и структурата на филантропскиот сектор.



Регионот бележи напредок во развојот на филантропијата но има уште доста да се направи

Работната група за Македонија ја идентификуваше потребата од подобрување на административната процедура за определување на јавниот интерес за стекнување на даночно олеснување како клучен предизвик во законодавството. Групата сметаше дека процедурата треба да биде поврзана со примателот на олеснувањето, а не со конкретна донација/спонзорство и да биде ограничена само на непрофитни приматели.